



## Симон Шемов

**ПУЛС:** Сите почетоци на класично тренираните уметници започнуваат со општо прифатените техники масло на платно, гваж, цртеж... По завршувањето на Академијата и вие почнате да работите со масла, црпејќи инспирација и работејќи на теми од природата врзани за македонското поднебје. Ги оживеавте тривите предели, голините, јарата на Југот. Колку долго ве следеше ваквата тематика и како се случи во еден миг да се затворите кон интервенциите во просторот?

**ШЕМОВ:** Точно е дека врз пејсажот карактеристичен за Македонија започнав да работам многу одамна, такаречи, уште со самиот мој творечки почеток. Работев и на акварели и на цртежот кој го негувам до денес, а темите од природата ме следеа долго, долго време. Кога почнав да правам големи слики, од типот на јапонските паравани, немав намера да декорирам и тие дотерувања на амбиентот практично ме насочија кон можноста да интервенирам во просторот, да экспериментирам, да работам со некласични материјали, по што уследија интервенциите со бои. Заедно со колегата Кочо Фидановски се влуптивме во една авантюра. Формиравме слободна група со можност да се проширува и стеснува зависно од интересирањето. Идејата беше да се бориме против грбото во нашата околина, а почетните истражувања ги направивме во далечната 1973/74 година во јубиларната средина. Две лета кампувавме на планината Кораб над Битуше, Ростуше и Велебрдо. Резултатите, со дополнувања ги применувавме во градот. Работевме на улици, во стари квартови, во нечии дворови. Објектите врз кои интервенираме беа дотраени, со трагична конотација на нешто што отарува, се распафа, умира. Користевме материјали од отпади, канти, стари машини. Групата го побуди интересирањето на тогашните уметници и прерасна во интернационална со луѓе од Франција, Англија, Австралија, тогашна Југославија. Во интервенциите земаа учество и студенти, ученици, деца, аматери, љубители на уметноста. Работевме заедно 15 години, а потоа се разделивме. Јас успеав овој ликовен третман да го префрлам како наставна метода на Факултетот за ликовна уметност и кај студентите да ја провоцирам слободната креација. Би кажал дека во истиот овој период паралелно работев и на штафелјното сликарство и натаму креирајќи ги летните предели од Македонија. То-

Чедомир Јанковски

# Замена за лейтане

Силвера Падори

Човекот кој во шеесеттите и седумдесеттите години меѓу првите излезе од пропишаните ликовни шаблони на нашата средина и се наметна како творец кој умеа да изненади, деновиве прославува јубилеј - три децении творештво. Период во кој Шемов реализираше 14 самостојни и учествуваше на над сто групни изложби на стариот континент, во САД и Австралија. Добитник е на десетина награди, а неговите творби се присутни и во колекциите на многу љубители на уметноста ширум светот. Деновиве, пред македонската јавност се јавува уште еднаш. Со ретроспективата, поместена во Музејот на современата уметност во Скопје, Шемов на публиката ѝ се

претставува со сите различности и специфиности што ги создавал во изминатите 30 години. Почнувајќи од маслата на кои се овековечени жешкото македонско лето, голините, јарата, преку светите воини до детските игри, магиите, ангелите, жената, не може да не се почувствува оригиналноста и чудото на природата, планините, билките, љубовта! Последните години покрај графиката, сегашниот декан на Факултетот за ликовни уметности Симон Шемов, речиси целосно се посветува и суптилниот занает во рачната изработка на хартија од билки. По примерот на индивидуалните истражувачи од минатото, како што вели човекот на природата Симон Шемов, на ова рамниште не ќе сопре. Зашто е преголем предизвикот и тајните, кои до срдта ги разбудуваат и вовлекуваат љубопитството и креативноста на творецот

гаш ја создадов и темата „Пантеист“ во која беа содржани флората, фауната, инсектите, геологијата. Тоа беа божества направени од сите природни убави елементи во кои верував... Се занимавав и со питаците, поправачите на чадори и циганите. Еден атрактивен свет за мене, кој тешко се вклучуваше во нормалното битисување. Тоа беа членови на заедницата кои секогаш пристапале на некои минати времиња, а сè уште егзистираат преднашите очи. Тогаш, и ден денес.

**ПУЛС:** Седумдесеттите години ги започнате со теми врзани за византиската традиција, односно фрескоживописот и средновековната иконографија. Направите доста слики на таа тема меѓу кои и „Светите воини“ за која чинам во една прилика рековте дека ви е особено драга. Така ја започнате деценијата, во која како да утврдите сопствени правила со кои ќе ги средувате и организирате ликовните погледи на светот. Конкретно, мислам на пропишаните клишеа и храброста истите да пресекнат.

**ШЕМОВ:** Отсекогаш сум бил свесен за сопствената способност да ги сумираам сите искуства до кои сум додрел со посредство на школувањето и опсервацијата. Тука мислам на целото историско ликовно искуство на човештвото, како и потребата да се комбинираат различностите на тие искуства. Отсекогаш, исто така, сум се вознемирувал од клишето, што беше проповедано во школувањето - дека еден сликар мора да има еден ракопис во сите свои детали. Јас тешко ова го постигнував зашто сметав дека може и поинаку. Дека не беше осамен во ова, потврда ми беше големата ретроспективна изложба на поп-артот одржана во Џејвуд Галеријата во Лондон, која ме охрабри и ми овозможи појасно да се сконцентрирам во своите идеи. Потоа следеа постдипломските студии во Лондон во 1971/72 година, што се и почекот на моите „Детски игри“.

**ПУЛС:** Во рамките на едно граѓанско општество на стандарди, кое не ги пропишува сите правила по кои е организиран овој наш цивилизиран свет, уметниците се тие што истрччуваат пред времето. Често пати со своето однесување, облекување и имиц - штрчат! Не ги интересираат конвенциите, не сакаат да ги следат правилата и како да не сакаат да пристапат токму на времето во кое живеат. Како „Детските игри“ врз кои работите ги поврзвавте со улогата на ликовните уметници во овој свет?

**ШЕМОВ:** Побуната на психологијата на уметникот, неговата невклиповливост во сегашноста и во калапот на конвенцииите јас го анализираам и споредувам со психологијата на детето, во процесот на играта или во учеството во неа. Некаде сум прочитал дека „уметник е лице што никогаш не пораснало, не гоминало детството“. Исто така, јас знам дека во создавањето на уметничкото дело, уметникот „просто си игра“, сликајќи, со што сметам дека процесот на детската игра е многу близок со ликовното творештво. Така беше испровоцирана оваа тематика во која јас склопував слики. Најдобар показател во близината на двете игри ми беше тезата за некористољубивост на детето во моментот кога се зафаќа за одредена игра. Како и онаа на уметникот, кој не очекува материјализирање во процесот на создавањето. Учествува со душа, срце, со радост, без злоба. Го интересираат идеалните, највозвишениоте нешта, фантичното, невиденото... Со еден збор уметникот се однесува утопистички. Така се впуштил и јас во „игра“. Темите беа земени од моето детство и оние игри што тогаш ги играв. Уживав во таа „игра“, создавајќи правила исто како и во детските игри. Си заштавајќи ги почитувам, без разлика што тешко можеше да се следат и независно од тоа



Мисе чини  
дека во  
интересира-  
њето за  
хартијата се  
собраа сите  
мои начела што  
до тогаш ги  
допрев, ги поттикнував, или на  
некој начин тие ме допреле  
мене. Тука се цртежот и  
графиката што имаат подлога  
од хартија. Потоа, потребата  
да создавам монтажни  
елементи и други слични  
експонати што ќе бидат лесно  
подвижни, погодни за  
монтирање и за лесно  
складирање

какво одредиште имаа. Битно е што и детската игра и уметноста немаат аварични тенденции. Имаат за цел да создадат некаков ред на дејствијата што ќе приредат радост, веселба, убавина...

**ПУЛС:** Колку за Вас, уметноста е во убавото?

**ШЕМОВ:** Не сум од уметниците што сметаат дека уметност е сè она што е убаво, па само тој учник - треба да се не-гува. Сметам дека уметноста во суштина треба да вознемира на било кој начин. Да возбудува, да не остави рамнодушни. Во тој случај, и смешното може да биде атрактивно, комично, сатирично, пародично. А, тоа - што е гредо, никој не може точно да каже, зашто поимот за гредо се менува во зависност од севкупните состојби во едно општество.

**ПУЛС:** Кога веќе го споменавате општеството, како творечки ги отсликувате да речеме работите што иницираат критика, или, пак, разбудуваат иронија и потврдуваат несовршенство?

**ШЕМОВ:** Јас се зафатив со можноста да создавам пародични работи за некоја за животот и природните нешта што се околу мене, ме потсетува на радосните работи. Правев пародии со намера да ги спротивставам разните времиња. На пример ја транспонирав византиската иконографија со детски цртеж или рококо комбинации. Исто, вклучувајќи во некои свои слики и кич, како изразна можност и ефикасност, доколку се како склопува во елементите кои ги комбинираат - со нова фигуративност, со елементи што тогаш ги користеле на пример Пикасо и други уметници. Одев толкудалеку во таа своја „игра“, што сликаата ја ставав на под, а децата, играјќи си, ја создаваа. Исто така, делови од платната „позајмував“ на колегите кои во своите ателијеа го сликаа парчето што беше одредено за нив. Приредувавме заеднички забави, а резултатот беа - нови слики.

**ПУЛС:** Колку што помнам, некаде по Лондон уследи и вашата нова „игра“, овој пат наречена графика. Како се случи и овој уметнички „жанр“ да ве испровоцира?

**ШЕМОВ:** Точно. Во тоа време се разбуди и интересот за графиката. Сметав дека за реализација на оваа идеја каде ќе се судрат разни стилски обележја, разни структури и спротивности од колористички, цртачки и било каков друг карактер, една од можностите за реализацијата е сериграфијата - сито печатот. Започнаа неколкуте мои графички циклуси и сè уште не ми „оладил“ интересот за оваа техника. Направив повеќе мали и

големи мапи: „Детски игри“ и „Локуф“. Темата „Локуф“ толку многу ја експлатирало што подоцна реализираа и експонати што излегуваат од рамките на графиката.

**ПУЛС:** Во една прилика споменавте дека цртежот бил и ќе остане ваша љубов. Дали фактот дека тој, а и графиката се создаваат на подлога од хартија имаше пресудно значење за вашето интересирање за рачното изработување на хартија?

**ШЕМОВ:** Токму така. Ми се чини дека во интересирањето за хартијата се собраа сите мои начела што до тогаш ги додрев, ги поттикнував, или на некој начин тие ме допреле мене. Тука се цртежот и графиката што имаат подлога од хартија. Потоа, потребата да создавам монтажни елементи и други слични експонати што ќе бидат лесно подвижни, погодни за монтирање и за лесно складирање. Но, сепак, рачната изработка на хартијата како определба е најмногу врзана за моето присуство во природата во која и физички се чувствуваам како нејзин дел. Наофав (и наофам) време за прошетки по ливадите, планините, па така шетајќи летото '85 по босанските гори во близината на Теслиќ, еден мој пријател посматрајќи ме со каков жар и љубов говорам за билките ме поучи да се позанимавам со „батерфлај“ - јапонската техника. Јас и претходно се интересираам за некои ориентални техники, меѓуточко овојпат и конкретно почнав да работам врз билките. Ги ставав меѓу хартии, ги прочував, а потоа од нив побарај да се вклучат во мојот процес. Ја екстрагираам целулозата и почнав да создавам сопствена хартија, од сопствена целулоза. Така го затворив кругот на природата. Билките ги користев дома за чаеви и исхрана, ги сликав на моите платна, ги презентираам во експонати и графики и на крајот од нив создадов и ликовен материјал. Но, не само како подлога. Хартијата ја користам како ликовен материјал, како тубичка боја или глина. Процесот имаше тактилна сензација и навистина имав чувство дека целата природа се преточува преку моите раце и се трансформира во еден друг тип на убавина. Така започна мојата потрага во светот на целулозата. Конечно бидејќи секогаш во животот од почеток до крај, долгорочно и систематски ги предвидувам своите истражувања, се решив ова да го поврзам и со науката. Овие две години работам на создавање хартија, односно пронаоѓање на погодни и целулозни влакна од билки од македонското поднебје. Па место со уметници, како што беше порано, сега секојдневно сум опкружен со научници и луѓе од производството.

**ПУЛС:** Интересни се темите што ги креираат во вашите дела од рачно изработена хартија. Покрај ливадите, се навраќате на „магиите“. Дали во нив верувате и како станаа ваша преокупација?

**ШЕМОВ:** Јас сум пантеист. Верувам во сите работи што се врзани за егзистенцијата. Ништо не отфрлам. Единствено, може нешто да прифатам како поблиско, а нешто не, што не значи дека го исклучувам како можност. „Магиите“ имаша зародиш во шеесеттите, а по '86 на нив повторно се навратив. Кај мене се врзани со детските игри. Детето верува во многу нешта, па и јас верувам во магијата дека доколку со прст се покаже кон звездите никнува тртка заради што гледајќето и покажувајќето на небеските сонци ми беше забрането. Таа забрана ги „роди“ цртежот, графиката и сликата „Дете што покажува со прст на звездите“. Баба ми ми врзуваше крпче со нешто завиткано кога со децата одев в поле по детски авантури. Крпчето имаше магиска моќ да ме штити од змији. Или пак, магијата на огледалото да не се огледува ноке... Детето верува во работите што му ги кажуваат старите. И јас би скакал да верувам во белите, добрите магии и громотевици, па ја направив „Магијата против гром“. Кога сакав да се заштитам од отровни билки, јас правев „Магијата против такви билки“. Кога сакав да направам изложба и креативно да ја подготвам, си ја создадов „Магијата за гостопримство“!

Сметам дека без љубов не може ни прагот да се пречекори! Јас правам се со љубов. Ако некому пратите порака со љубов, убеден сум дека ќе биде успешно прифатена. Не значи дека во љубовта мора да се содржат декларативни признанија, но мислам дека кога некој е рамноправен се подразбираат тие работи. Јубовта не е вистинска ако жената се третира како играчка на партнериот

**ПУЛС:** Честа за откривањето на хартијата му припаѓа на Цаи Лан, кинески дворски службеник во времето на императорот Хо-Ти во 105-та година од нашата ера. Тој правел хартија од стари патвали, коноп, кора од дрво, рибарски мрежи. Подоцна, обработувачите на целулозата направиле хартија од зеленчук. Како се случи како основен материјал да ги искористите токму билките?

**ШЕМОВ:** Научно-истражувачкиот проект „Рачна изработка на хартија“ што го работев во рамките на Факултетот за ликовни уметности од Скопје и со учество на „Комуна“, „Природо-научниот музеј“, „Хартија“ - Кочани, Архивот на Македонија и НУБ „Климент Охридски“ започна во октомври 1992 година. Меѓутоа, тоа е всушност продолжување на истражувањето што го вршев во рамките на Фулбрајтовиот фонд во САД дена година претходно. Стануваше збор за фундаментално истражување за испитување на типовите на целулозно влакно од домашно било потекло. Битно е што истражувањето се вршеше со традиционална ориентална постапка, прочуената јапонска нагашиску техника. За да се вклучиме во меѓународното движење за заштита на околната природа и не користевме никакви хемикалии во процесот на бележието на целулозата. Целта беше да создадеме основи за производство на најкавалитетна хартија како за целите на дизајнот и ликовните уметности, така и за изработка на подлога за значајни државни документи, уникатна литература и конзервација на националното книжевно богатство. Како се подготвува ваквата хартија? Тоа е долготраен и мачен процес кој целосно се заборава кога ќе се добијат чудесните листови од хартија. Најпрво билките од нашата околина, бозелот, копривата, прнишата во вода остануваат додека не се „растопат“ и не се обезплакнат. Претходно, нормално, се тријат, за што поуспешно да се соединат со водата при што се добива целулозна каша. Оваа каша како фундамент понатаму преку специјално изработени сита во рамки, се пренесува на вливателна површина, на која останува парчето хартија откинато од природата. Во секој случај, интересен процес кој го предизвика интересирањето и на постдипломците и постдипломците на универзитетот Гринзборо во Северна Каролина, каде во 1991 и 1992 одржуваат предавања.

**ПУЛС:** Интересни се темите што ги креираат во вашите дела од рачно изработена хартија. Покрај ливадите, се навраќате на „магиите“. Дали во нив верувате и како станаа ваша преокупација?

**ШЕМОВ:** Јас сум пантеист. Верувам во сите работи што се врзани за егзистенцијата. Ништо не отфрлам. Единствено, може нешто да прифатам како поблиско, а нешто не, што не значи дека го исклучувам како можност. „Магиите“ имаша зародиш во шеесеттите, а по '86 на нив повторно се навратив. Кај мене се врзани со детските игри. Детето верува во многу нешта, па и јас верувам во магијата дека доколку со прст се покаже кон звездите никнува тртка заради што гледајќето и покажувајќето на небеските сонци ми беше забрането. Таа забрана ги „роди“ цртежот, графиката и сликата „Дете што покажува со прст на звездите“. Баба ми ми врзуваше крпче со нешто завиткано кога со децата одев в поле по детски авантури. Крпчето имаше магиска моќ да ме штити од змији. Или пак, магијата на огледалото да не се огледува ноке... Детето верува во работите што му ги кажуваат старите. И јас би скакал да верувам во белите, добрите магии и громотевици, па ја направив „Магијата против гром“. Кога сакав да се заштитам од отровни билки, јас правев „Магијата против такви билки“. Кога сакав да направам изложба и креативно да ја подготвам, си ја создадов „Магијата за гостопримство“!

**ПУЛС:** Дали „магиите“ ја исполните целта?

**ШЕМОВ:** Главно да! Освен една „Магија да се сочуваша човекољубието“ што ја создадов во времето кога се назираше распаѓањето на ЈУ-заедницата и кога сакав да не се предизвикува судбина, разумот и војните. оваа магија, не помогна!

**ПУЛС:** Ликовната публика беше маѓепсана и шокирана од убавината, невиноста и илуминацијата што зрачеши од сите објекти во циклусот: „Ангели“. Зошто токму ангелот стапа на ваш медиум?

**ШЕМОВ:** Ангелот за мене е нешто што се врзува со религијата, но и врската меѓу овоземниот и другиот свет. Ангелот е бестелесен, дури ни со полот не е

тав забележав многу нацистички сцени каде млади луѓе, облечени во СС-униформи парадно маршираат по тротоарите, придржани од истомисленици и наивачи. Тоа го поврзаш со стравот дека белината на ангелот ќе биде потемнета. Во таков еден амбиент го изработив првиот ангел, како предупредување за целото човештво!

**ПУЛС:** Верувате ли дека имате свој ангел што ве штити?

**ШЕМОВ:** Сметам дека имам некој ангел-чувар, што ме штити од лошите патишта и кој навреме ме соочува со вистинските работи. Зашто убеден сум дека сè она што сум правел во уметноста - било тоа вистинското. Ме сочувал од комерцијализација, од застраницување. Еден сум од оние кои и да смеат, не можат да

ската култура. Со намера стално да биде на линијата на престијот (од социолошки и естетски карактер), жената ги прифаќала највисоките норми и сакала да се угледува на нив. На пример, да се облекува како битолските конзули, да има соба со раскош на беговските сараи. Така, ја сочувала ликовната традиција кај нас и ја з bogатила со нови содржини. Токму затоа, во темата жена, што сега ме преокупира јас сакав да си докажам себеси, но и на другите, дека жената имала поголем удел во нашата култура и дека не е точно дека не била вклучена во креативните ликовни сфери, како што се претпоставуваше. Дури според мене, жената е и почувствителна на полето на ликовната уметност од мажот. Една од потврдите е и сè поголемото присуство на женски студенти на Факултетот за

пуваат чаеви од билната аптека, ниту, пак, мора да се оди на пазар по салати. Во пролет, во мојата кујна, на трпезата се наоѓаат исклучиво диви салати, од билки што ги има во мојата, нашата околина. Можеби на лутето ќе им биде чудно ако ги споменам глуварчето, овчарското торбиче, водопијата, дињицата, штавелот, копривата и др. Билките ги собираам речиси преку целата година. Има и такви што растат дури и зиме. Таква е дињицата што по вкусот потсетува на краставица. Што се однесува до чаевите, ги имам дури 25 видови за секакви прогоди: чај за побрзо заспивање, против кашлица, за болки во stomакот и слично. Најомилен ми е чајот од мајчина душичка и за мој вкус е - ненадминлив од ниту еден друг, било од нашето било од туѓо поднебје.

**ПУЛС:** Во текот на наредните два месеци до кога ќе биде изложено вашето ретроспективно творештво предвидено е да има и неколку други случувања на истиот простор во Музејот на Современата уметност во Скопје?

**ШЕМОВ:** Со оглед на тоа што како последна тема од ретроспективата е жената, одлучив да поканам неколку женитворци со свои ликовни приложи и предавања да се вклучат и го докомплитираат создадениот амбиент. Предавање ќе одржи вајарката и доктор на науки по етнологија Анета Светиева. Излагањето ќе биде во врска со нашето етнолошко богатство и традицијата. Во ликовниот прилог ќе учествуваат Викторија Васева со објекти во печено тесто и Спасика Шемова со објекти од „расте“.

**ПУЛС:** Овој наш разговор едвај се вклопи во вашата преполнена шема од обврски. Меѓу другите сте и декан на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, каде имате редовни часови со својата класа, а колку што ми е познато работите и со студентите на рачно изработување хартија?

**ШЕМОВ:** На Факултетот за ликовни уметности постои насока за рачната изработка на хартија во која може да се вклучат студентите од сите отсеки. Ме радува што интересирањето е навистина големо и наставата е посетувана што резултира со извонредни постигнувања кај студентите, со задоволство ги презентираат во нашиот работен амбиент ча Сули Ај, но и на традиционалната изложба по завршувањето на учебната година. Што се однесува до деканските обврски, тие се бројни, но некако се снабдам!

**ПУЛС:** За крај, што понатаму?

**ШЕМОВ:** Веќе работам на големиот проект во димензија од 15 метри што се вика „Духот на старото оревово дрво“ или „Ливади и шуми“. На инспирацијата „жената“ и натаму продолжувам да работам, како и на дел од старите теми што не се довршени: „Огромното ангелско крило“ - голем монтажен проект од хартија, бројни амбиентални композиции кои се надевам дека ќе бидат реализирани до колку најдам простор за нивно вклопување, но подоцна и складирање. До сега не реализирах повеќе тродимензионални просторни проекти од причина што немав каде подоцна да ги складирам. Изложбата ме прекина на половина пат од нивната реализација, па за жал не можев ниту на ретроспективата да ги изложам. Работам и на еден проект на книга. Уникатна е и долго време е во процес на подготовкa. Станува збор за македонска поезија и мои графики печатени врз рачно изработена хартија, во комбинација со илустриска. На почеток е и „Книга за рачна изработка на хартија“. Во неа ќе се поместат графики изработени во различни графички техники врз деликатни рачно изработени типови хартија, придружени со соодветен текст. Време за расфрлање ќе немам, што не значи дека не ќе ги обиколувам моите планини и не ќе бидам со моите билки и магии!



Чедомир Ненковски

врзан за никого конкретно. Но, врзан е за чистотата. Се обидов таа невиност, чистота да ја прикажам преку белината на хартијата, преку воздухот заробен во крилјата и како перфорација во одреден вид хартија. Едноставно, сметав дека ангелот е непристрасен медиум, таков каков што е уметникот во овој, сега со политика и страсти набиен свет. Провајдов дека ангелот датира од стариот среден исток, од бабилонската цивилизација. Во јудаизмот постои само еден ангел и тоа повеќе врзан за историјата на Еврите, односно за религијата. Во христијанството, пак, ангелот е честа тема. Асоцира на летање, на премостувањето на световите, присутна и во митологијата преку дедаловиот и икарскиот сон за летање. Љубопитството да се шире и во забранетото и неможното, исто како и кај магиите беше мојата потреба да се делува врз настаните. Покренувањето на оваа тема всушност е мојата потреба да се најдам во исто време на две места. Сметам дека една од причините за постоењето на уметноста е всушност просторно-временските неможности во ист миг човек да биде на повеќе места, како што тоа му дозволува исклучиво церебралниот систем. Така, уметноста, барем мене, ми беше и сè уште е замена за можноста за летање.

**ПУЛС:** Дали имате само бели ангели?

**ШЕМОВ:** Направив и еден први ангел и тоа поттикнат од една ситуација во Берлин, каде се најдов две недели по уривањето на големиот сид. Додека се ше-

го одбегнав чистиот ликовен пристап. Сличен во овој поглед на мене беше Петар Мазев.

**ПУЛС:** По магиите, ангелите, ливадите во вашите хартии започнува и вечноата тема - жената. Верувам дека требаше и да уследи по врската природа-убавина-жената?

**ШЕМОВ:** Кај мене жената има пореална конотација од претходните теми врз кои работев. Всушност врзана е за традицијата. Темата жената има нејзина пандан - невеста. Во физичката смисла на претставата невеста, значи уметничко дело, ако се има предвид на пример дека невестата е само за гледање. Наките на со целиот фолклор, со традицијата на еден народ, таа ги гувери како експонат, неа никој не смеа да ја ширне. Врзана е за етнологијата и за традицијата. Кога се зборува за ликовната уметност во ова подрачје, сталната врска и континуитетот се земаат од достигнувањата на византиската уметност. Јас на пример, сметам дека врската е во фолклорот, а главниот актер на оваа фолклорна лабораторија била токму жената. Таа ги облекувала семејството и мажот, го уредувала ентериерот, ги одржуваала предметите за дома и надворешна употреба, како духовните, така и световните што биле нејзина ракотворба. Мажот немал таква улога. Се занимавал со разни работи или војувал. Исто така, жената направила многу во дроградувањето на естетските погледи на нашата култура, со тоа што преку неа минувале и таа ги прифаќала влијанијата од грчката, турската, европ-

кова уметност. Во овој момент на пример во мојата класа имам две момчиња и 11 девојки, а во претходната генерација имав само еден студент припадник на „посилниот“ пол.

**ПУЛС:** Релацијата убавина-ангел-магија-жената, ќе биде непотполна без љубов. Тематски индивидуално не ја третираате, но впечаток е дека просто блика од секоја ваша слика, графика, парче хартија, експонат...

**ШЕМОВ:** Темата „жената“ секако го предизвикува поимот љубов. Сметам дека без љубов не може ни прагот да се пречекори! Јас правам сè со љубов. Ако некому пратите порака со љубов, убеден сум дека ќе биде успешно прифатена. Не значи дека во љубовта мора да се содржат декларативни признанија, но мислам дека кога некој е рамноправен се подразбираат тие работи. Љубовта не е вистинска ако жената се третира како играчка на партнери. Во љубовта гледам исклучиво рамноправен партнер со кого ќе ја делиме вековната љубов, почитувајќето, приврзаноста, довербата.

**ПУЛС:** Освен во жената, сопствената работа, природата, се чини страштен стељубеник на билките. Лутето што добро ве познаваат се убедени дека најубави чаеви и најинтересни салати можат да се дегустираат токму во вашиот дом?

**ШЕМОВ:** Заљубеник сум во билките. Или ако сакате, јас сум и билкар-аматер. Користам билки за разна намена, но најчесто за чаеви. Открив дека околу нас има толку билки што е излишно да се ку-